



СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ ВАРТОЛОМЕЈ И ВАРНАВА

Во Светата Земја, во близина на Кана, може да се забележи прекрасна капела посветена на Светиот апостол Вартоломеј, наречен Натанаил. Неа ја посетуваат поклонниците и туристите и му оддаваат почит на големиот Христов Апостол. Тој е син на ТолOMEЈ, роден е во Кана, и е еден од првите Христови ученици. Бил изненаден кога Филип му рекол дека го нашле Исуса од Назарет за кого пишувале пророците:

Филип го најде Натанаила и му рече: "Го најдовме Исуса, синот Јосифов од Назарет, за кого пишуваше Мојсеј во Законот и Пророците!" А Натанаил му рече: "Може ли нешто добро да излезе од Назарет?" Филип му одговори: "Дојди и види!" Исус, пак, кога го виде Натанаила дека доаѓа при Него, рече: "Еве вистински Израилец, во кого нема лукавство". Натанаил Му рече: "Од каде ме познаваш?" Исус му одговори и рече: "Уште пред

апостоли. По симнувањето на Светиот Дух врз апостолите, го проповедал Евангелието заедно со Филип од Витсаида и со неговата сестра девицата Маријам, а потоа и со Апостолот Јован Богослов, низ Азија, Индија и Ерменија. Својот живот маченички го завршил во Ерменија.

Од незнајбошците бил распнат на крст, и тоа свртен наопаку. Во тој момент настанал земјотрес во кој загинале злобните судии и многу народ. Некои луѓе, чувствувајќи дека тоа е Божја казна, дотрчале за да го симнат Апостолот од крстот, како и апостолот Филип кој, исто така, бил распнат, но веќе бил мртов, а Вартоломеј сè уште бил жив. Потоа Вартоломеј заминал за Индија каде што проповедал и на индиски јазик го превел Евангелието по Матеј. Тој повторно заминал во Ерменија каде што царевата ќерка ја исцелил од лудило. Но, царот имал незнајбожен и завидлив брат по име



СВЕТИ АПОСТОЛ ВАРТОЛОМЕЈ

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

НЕКА ОД ТВОЈОТ ЈАЗИК ПОТЕЧАТ ВОДИ НА НЕБЕСНАТА МУДРОСТ ВО МЕСТОТО НА ЗДРАВЈЕТО

да те повика Филип, кога беше под смоквата, Јас те видов". Му одговори Натанаил и рече: "Ради! Ти си Син Божји, Ти си Царот Израилев!" А Исус, одговарајќи, му кажа: "Веруваш, оти ти реков дека те видов под смоквата; ќе видиш повеќе од ова". И повторно рече: "Вистина, вистина ви велам: отсега ќе го гледате небо-то отворено и ангелите Божји како се искачуваат и се симнуваат над Синот Човечки". (Јован 1, 45-51)

Светиот апостол Вартоломеј (Натанаил) е еден од дванаесетте големи Христови

Астијаг. Тој го фатил Апостолот Вартоломеј, го распнал на крст, кожата му ја одрал и најпосле главата му ја пресекол во градот Албанопол, во Велика Ерменија (град на западниот брег на Каспиското Езеро), во 71 година. И распнат на крстот им зборувал на неверните да ја познаат вистината и од темнината демонска да се преобратат кон Светлината Христова. Неговото свето тело останало да visi на крстот, "со нозете свртени нагоре, како да го покажуваат патувањето на апостолот кон небото".

Светиот Апостол Вартоломеј (Натанаил) е еден од дванаесетте големи Христови апостоли. По симнувањето на Светиот Дух врз апостолите, го проповедал Евангелието заедно со Филип од Витсаида и со неговата сестра девицата Маријам, а потоа и со Апостолот Јован Богослов, низ Азија, Индија и Ерменија. Својот живот маченички го завршил во Ерменија.

По многу години, Господ го прославил местото каде што почивале моштите на Светиот апостол Варнава. На тоа место се случувале прекрасни чуда и местото го нарекле "Место на здравјето".

Христијаните го погребале неговото свето тело во оловен сандак, во спомнатиот град Албанопол (Албан). Но, над моштите на овој светител се случувале многу чуда. Неможејќи да го гледаат тоа, незнајбошците го зеле оловниот сандак со телото на светителот и го фрлиле в море. По Божја промисла, водата го донела сандакот до Липарскиот остров, каде што епископот Агатон, кој имал откровение во сон, го дочекал и го погребал во храмот.

Силниот Христов светител Вартоломеј му се јавил во црквата, на преподобниот Јосиф Песнописец, облечен во бела риза и го благословил со Евангелието, за да може да пее духовни песни: "Нека од твојот јазик потечат води на небесната мудрост!" Му се јавил и на царот Анастасиј (491-518) и му рекол дека ќе му го чува новосозданиот град Дари. Подоцна моштите на овој голем Христов Апостол се пренесени во Неаполитанскиот град Беневент (во IX век), а оттаму во X век се пренесени во Рим. Честици од моштите на овој голем Апостол се наоѓаат и во Базиликата на Свети Павле во Рим. Неговите мошти прават големи и необични чуда. Овој Светител се слави на 11 јуни по стар календар, односно на 24 јуни по нов календар.

На истиот датум се прославува и Свети апостол Варнава, еден од седумдесетте апостоли. Роден е на островот Кипар, кој се наоѓа на североисточниот агол на Средоземното Море, од родители Евреи, од Левитското племе, од кое произлегле и древните големи Божји пророци: Мојсеј, Арон и Самуил. Прародителите на Варнава се преселиле од Палестина на Кипар, поради војните кои беснееле во Палестина. Неговите родители биле многу богати. Имале имот во близината на Ерусалим, кој избилувал со градини и со разни посеви и овошки. На тој имот се наоѓала и нивната кука. Родителите го испратиле во Ерусалим кај најпроучениот учител во тоа време, Гамалил, за да ги научи и да ги разбира еврејските книги и севкупниот Божји Закон. Овде, заедно со Савле (подоцна наречениот

По кратко боледување почина господинот Драган Зафиров, долгогодишен соработник на неделникот "Македонско сонце". Често пати неговите текстови беа објавувани на страниците на "Верата наша рисјанска". Постојано ги следеше прославите на големите христијански празници во македонските православни храмови ширум Македонија, пишувајќи со големо воодушевување проследено со христијански дух, кој го поседуваше во себе.

апостол Павле), учеле кај истиот учител, напредувајќи во разумот, во книжевната мудрост и во добродетелствата. Варнава секој ден одел на молитва во Соломоновиот Храм во Ерусалим. Тоа е времето кога Господ Исус Христос, откако наполнил триесет години, почнал да проповеда и да

го благослови и да го прими меѓу Неговите ученици. Господ, чувствувајќи дека срцето Јосифово гори со Божествена љубов, го благословил и тој станал еден од седумдесетте свети апостоли. Христовите апостоли го нарекле Јосиф со името Варнава (Син на Утехата), бидејќи со својата про-

оставил следнава порака: "Денес ќе завршам од рацете на неверните Евреи, како што ми кажа Господ; а ти, земајќи го моето тело, кое ќе го најдеш надвор од градот, на западната страна, погребни го, па оди кон мојот другар, апостол Павле, и извести го за сè, односно за мене". Го замолил при погребот на градите да му го стават Светото Евангелие по Матеј, кое сам своерачно го препишал. Евреите го каменуваа Свети Варнава, а потоа го фрлиле во оган: "Го изведоа надвор од градот, на западната страна и го засипаа со камења; потоа запалија оган и го фрлија во него телото на Светиот апостол, да изгори." Свети Марко, заедно со другите ученици го нашол телото цело, сосема зачувано и неповредено од огнот. Го погребал во една пештера оддалечена од градот, и на градите му го ставил Евангелието, согласно заветот на Светиот апостол Варнава. Настрадал околу 62 година.

По многу години, Господ го прославил она место каде што почивале моштите на Светиот апостол Варнава. На тоа место се случувале прекрасни чуда и местото го нарекле "Место на здравјето". Варнава му се јавил и му открил на кипарскиот епископ Антимие каде се наоѓаат неговите мошти: "Јас сум Варнава, ученикот на нашиот Господ Исус Христос... За да се увериш во вистинитоста на моите зборови, еве ти знак: излези надвор од градот на западната страна... и на она место кое го викаат "Место на здравје" (бидејќи таму заради мене Господ чудесно им дава здравје на болните), раскопај ја земјата под дрвото кое раѓа рогошки, па ќе најдеш пештера и дупка, во која се положени моите мошти и Евангелието од светиот апостол и евангелист Матеј, кое го препишал со својата сопствена рака..." И навистина, неговите свети мошти биле пронајдени на 24 јуни. Моштите биле положени во олтарот на црквата подигнатата таму каде што биле откриени.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд



СВЕТИ АПОСТОЛ ВАРНАВА

му се открива на светот и дошол од Галилеја во Ерусалим. Во Соломоновиот Храм, Исус поучувал и правел многу чуда и многумина поверувале дека Тој е очекуваниот Месија. Јосиф, гледајќи како Господ го излекувал ослабениот во бањата Витезда, гледајќи ги и другите чудесни Христови дела, паднал на колена пред новозете Христови, молејќи Го да

повед умеел исклучително да ги теши човечките души на луѓето кои го очекувале доаѓањето на Месијата. Го проповедал Светото Писмо во Антиохија, Рим, Милано и Кипар. На островот Кипар, во градот Саламин, ја почувствувал својата маченичка смрт од Евреите кои дошле од Сирија на Кипар. Тогаш на Светиот евангелист Марко му ја